



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 7 септември 2001
Скопје
Број 71

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1308.

Врз основа на член 131 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ИЗМЕНА НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2964/1
6 септември 2001 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1309.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО₂ НА ДООЕЛ "ЛИБХЕР", С. КАРАМАНИ, БИТОЛА

1. На ДООЕЛ "ЛИБХЕР", с. Карамани, Битола се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода и гас СО₂ во атарот на с. Карамани, Битола со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.546.780,00	7.533.360,00
T2	4.546.760,00	7.533.440,00
T3	4.546.340,00	7.533.310,00
T4	4.546.410,00	7.533.080,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,1 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4784/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1310.

Врз основа на член 7 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 93 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОТО ПОЛЕ КАЈ С. ВОЛКОВО, СКОПЈЕ

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина-минерална вода на експлоатационото поле кај с. Волково, Скопје, од ПОС "АГРОМИН" с. Волково-Скопје, на ДПТУ "ЛАТЕРИТ" Катерина и др. ДОО-Скопје, со следните координати:

А-ДУПНАТИНИ

Дупнатина бр.	Координати x y		Катастарска парцела бр.	Површина м ²
ИБ СКГ-3А	4.654.328,85	7.528.149,20	3494/2	1.033,00
ГТД-1/86	4.654.970,67	7.527.840,09	3440/2	225,00
			Вкупно	1.258,00=0,01258km ²

Б-ЗАШТИТНА ЗОНА

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.654.655,00	7.526.820,00
T2	4.655.350,00	7.527.925,00
T3	4.654.503,52	7.528.457,41
T4	4.653.808,52	7.527.352,41

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,125 \text{ km}^2$.

2. Концесијата од точка 1 на оваа одлука се пренесува на ДПТУ "ЛАТЕРИТ" Катерина и др. ДОО-Скопје под истите услови под кој е доделена концесијата со Договорот за концесија за експлоатација на минералната вода на експлоатационото поле кај с. Волково, Скопје, заведен во Министерството за стопанство бр. 08-2096 од 24.03.2000 година, а во ПОС "АГРОМИН" с. Волково-Скопје под бр. 02/50 од 24.03.2000 година.

3. Како почеток на користењето на пренесената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за преносот на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4981/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1311.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВА-РОВНИК НА ЛЕЖИШТЕТО "ДОЛНА КРАСТА" ВЕЛЕШТА, СТРУГА НА ТДГИУ "КОНДРИ ИНЖЕНЕРИНГ" УРИМ КОНДРИ ДООЕЛ ВЕЛЕШТА-СТРУГА

1. На ТДГИУ "КОНДРИ ИНЖЕНЕРИНГ" Урим Кондри ДООЕЛ Велешта-Струга се дава концесија за користење и за експлоатација на минерална сировина варовник на експлоатационото поле лежиштето "Долна Краста" Велешта, Струга со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.564.390	7.469.320
T2	4.564.390	7.469.660
T3	4.565.000	7.469.660
T4	4.565.000	7.469.320

2. Концесијата се дава со времетраење од 30 години, со можност за продолжување на истата под услови определени со закон.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4147/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1312.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ПОКРОВНИ ШКРИЛЦИ НА ТД "ВЕРИАН"-СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛНОСТА КАЈ С. ФАРИШ, КАВАДАРЦИ

1. На ТД "Вериян"-Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-покровни шкрилци на локалноста кај с. Фариш, Кавадарци, со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.592.000,00	7.566.000,00
T2	4.592.000,00	7.568.000,00
T3	4.590.000,00	7.568.000,00
T4	4.590.500,00	7.566.000,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=4,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4710/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1313.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "МИКИ ПЕТРОЛ", ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ, СВЕТИ НИКОЛЕ

1. На Друштвото за трговија на големо и мало "МИКИ ПЕТРОЛ", ДООЕЛ, увоз-извоз, Свети Николе се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода на локалитетот "Корија", во близина на с. Богословец, со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.622.925,00	7.586.850,00
T2	4.622.925,00	7.587.100,00
T3	4.622.675,00	7.586.850,00
T4	4.622.675,00	7.587.100,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,0625 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4711/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1314.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА "МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ" - ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛНОСТА "РИДОН", ПРИЛЕП

1. На "Мермерен Комбинат"-Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермери на локалноста кај с. Фариш, Кавадарци, на просторот ограничен со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.585.140,00	7.549.460,00
T2	4.586.175,00	7.548.975,00
T3	4.585.850,00	7.548.625,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,35 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4697/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1315.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ, ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЕКТИРАЊЕ "ГРКОВ УНИОН", ДАНИЕЛ ДООЕЛ ОД КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ВИРОТ-ЦРКВАТА" КАЈ С. МОКЛИШТЕ-КАВАДАРЦИ

1. На Друштвото за производство, трговија, услуги, инженеринг и проектирање "ГРКОВ УНИОН", Даниел ДООЕЛ од Кавадарци се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода на локалитетот "Вирот-Црквата" во близина на с. Моклиште, општина Кавадарци, со следните координати:

Точка	Координата х	Координата у
T1	4.583.103,00	7.588.195,50
T2	4.583.036,00	7.588.428,00
T3	4.583.156,00	7.588.704,00
T4	4.583.280,00	7.588.578,00
T5	4.583.352,00	7.588.472,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,1 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4695/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1316.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА "МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ" - ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛНОСТА "КРСТЕЦ", ПРИЛЕП

1. На "Мермерен Комбинат"-Прилеп се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермери на локалноста "Крстец", Прилеп, на просторот ограничен со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со следните координати:

Точка	Координата x	Координата y
T1	4.584.120,00	7.556.340,00
T2	4.583.700,00	7.556.750,00
T3	4.584.830,00	7.557.900,00
T4	4.585.690,00	7.557.030,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=1,6 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го склучи министерот за економија, по претходна добиена согласност на Договорот, од страна на Владата на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4696/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1317.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2000 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на одлуката за усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај (пречистен текст) за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија во 2000 година, бр. 0103-500 од 26.02.2001 и бр. 0103-500/1 од 23.02.2001 година, донесени од Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4503/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1318.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 август 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува д-р Владимир Поповски од должноста државен секретар во Министерството за здравство, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4979/1
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1319.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 август 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. За државен секретар во Министерството за здравство се именува д-р Андон Чибишев, директор на Клиниката за токсикологија во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4978/1
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1320.

Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 август 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. Се разрешува Цевр Имери од должноста заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4977/1
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1321.

Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 август 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Кадри Кадриу, дипломиран социолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4976/1
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1322.

Врз основа на член 129 од Законот за банките и штедилниците ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - Пречистен текст), а во врска со член 122 став 1 од Законот за банките ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА - СКОПЈЕ

1. Владо Недков се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје се именува Слободан Даневски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2066/4
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с. р.

1323.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 август 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД-СКОПЈЕ

1. Д-р Рубинчо Зарески се разрешува од должноста претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот АД-Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развој АД-Скопје се именува Владимир Симеонов, државен советник во Министерството за надворешни работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-4948/2
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с. р.

1324.

Врз основа на член 44 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2001), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА АКРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧ НА СЕРТИФИКАТИ КАКО И ОБЛИКОТ И ФОРМАТА НА ЗНАКОТ ЗА АКРЕДИТИРАН ИЗДАВАЧ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за акредитирање на издавачи на сертификати (во натамошниот текст: издавач).

Член 2

Акредитацијата на издавач на сертификати е доброволна и се врши со упис во Министерството за финансии.

Член 3

Акредитацијата се врши со писмено барање или со барање во електронскиот облик на акредитираниот издавач.

Во барањето за акредитација од став 1 од овој член издавачот треба да ги наведе услугите кои што сака да ги врши, доколку не се одлучи за сите порано наведени услуги кои ги врши.

Министерството за финансии, при акредитацијата на издавач ги користи податоците и техничката документација дадена од издавачот при неговиот упис во регистарот на издавачи.

Член 4

Барањето за акредитацијата на издавач на сертификати се поднесува до Министерството за финансии.

Член 5

Документацијата поднесена со барањето за акредитација од издавачот се чува во Министерството за финансии, како службена тајна.

Член 6

Пред акредитацијата се врши преглед и проверка кај издавачот на инфраструктурата дадена во описот што го дал.

Доколку се утврди дека инфраструктурата кај издавачот не одговара на описот или не е во согласност со законот, барањето за акредитација ќе се одбие, а издавачот има право на приговор согласно закон.

Член 7

Издавачот кој поднел барање за акредитација и кај кој со преглед и проверка ќе се утврди дека ги исполнува условите се упишува во регистарот на акредитиран издавач.

Член 8

За секоја промена на условите настанати по уписот во регистарот на акредитирани издавачи, издавачот треба писмено да го извести Министерството за финансии.

Ако Министерството за финансии, дојде до сознание дека се настанати промени за кои акредитираниот издавач не го извештил, ќе го повика да достави документација за настанатите промени и ќе изврши преглед и проверка на истите.

Доколку акредитираниот издавач не постапи по барањето на Министерството за финансии или по промените не ги исполнува условите утврдени со закон, се брише од регистарот на акредитираните издавачи на сертификати.

Член 9

Регистарот на акредитирани издавачи на сертификати кој се води во електронски облик и се потпишува со општоприфатлив електронски потпис, се објавува на интернет.

Член 10

Акредитацијата на издавачите на сертификати се докажува со посебна ознака која по упис во регистарот на акредитирани издавачи, издавачот може да ја користи во сите хартиени документи или документи во електронски облик.

Член 11

Обликот и формата на ознаката за акредитиран издавач на сертификат е: стилизирана голема буква А во алгериан фронт впишана во центарот на двостолбна кружница. Околу кружницата стои текстот: акредитиран издавач на сертификати.

Ознаката за акредитиран издавач е дадена на образец кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-16015/1
17 август 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.



1325.

Врз основа на член 16 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2001), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРАВИЛАТА НА ИЗДАВАЧОТ НА СЕРТИФИКАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на правилата на издавачот на квалификувани сертификати, (во натамошниот текст: издавач).

Член 2

Издавачот во правилата треба да ги утврди постапките и опремата кои ќе ги применува во согласност со условите и стандардите кои се општо прифатени во Европската унија.

Член 3

Со правилата се утврдуваат и просториите и опремата на издавачот кои треба да бидат обезбедени стручно, електронски и физички од неовластен пристап.

Член 4

Правилата на издавачите на квалификувани сертификати, треба да содржат два дела, јавен и таен дел.

Член 5

Сите битни одредби кои што ги регулираат и влијаат на односите помеѓу издавачот и сопствениците на издадени квалификувани сертификати од тој издавач и трети лица, а кои се однесуваат на тие сертификати, треба да бидат содржани во јавниот дел од внатрешни правила.

Член 6

Правилата во својот јавен дел треба да содржат и одредби за:

- инфраструктура на издавачот, кои ги содржат основните технички карактеристики, карактеристики на постапката и податоци за нивото на безбедноста и сигурноста на инфраструктурата;
- бројот, состојба и стручната подготовка на вработените кај издавачот;

- правила за можните подредени издавачи, и за правила за меѓусебно признавање на издавачи;
- безбедносни барања и обврски на сопствениците на сертификати и трети лица, кои што се однесуваат на сертификати;
- основните карактеристики и содржина на сертификати кои што ги издава издавачот;
- ракување и управување со сертификати, кои што во себе содржат пред се одредби поврзани со барањето за издавање и проверка на автентичноста на лицето и одредби за издавање, продолжување на важноста и поништување на сертификати;
- одговорноста на издавачот и висината на склученото осигурување;
- податоци за автентичноста на издавачот и негова инфраструктура;
- постапките за престанок на работа на издавачот.

Член 7

Правилата во свој таен дел содржат доверливи податоци за:

- просторите на издавачот;
- вработените кај издавачот, кои што во себе содржат, пред се, надлежност и задачи на поединците, посебни надлежности на поединците, потребни услови и одредби за евентуални надворешни соработници;
- физичка безбедност на инфраструктурата на издавачот, пред се поврзана со пристапот во просториите на издавачот (право за влез, автентификациски систем, и др.), или со ракување со машинската опрема и отпадот како и со внесување и изнесување на опрема и материјал;
- електронска и програмска безбедност, пред се поврзани за безбедно програмирање на сервери, употреба на телекомуникациски средства и опрема, со пријави во системот, безбедносни копии и слично;
- внатрешната контрола, пред се, за оперативна изведба и следење на движење (контрола на физички влез, контрола на пропусници и дозволи, известување за безбедносни проблеми и слично);
- постапки и чекори во непредвидени случаи;
- водење на дневниците и содржина на записниците, заедно со одредби за можните електронски облици на записници.

Член 8

Јавниот дел на правилата на издавачот треба да биде слободно достапен во електронски облик на интернет и во трајниот медиум за чување на податоци во електронски или класичен облик.

Член 9

Издавачот со правилата треба да предвиди секој работен ден редовно да се вршат прегледи на сигурноста на опремата.

Ако издавачот својата дејност ја врши 24 часа дневно непрекинато во текот на целата година, прегледите ги врши секој ден.

Со прегледот од ставот 1 и 2 од овој член, се утврдува дали податоците и опремата се сигурни, дали сигурносните системи работат, како и дали имало пристап или обид за пристап до опремата и податоците и тоа од неовластено лице, што се евидентира веднаш.

Член 10

Издавачот со правилата треба да утврди дека со податоците за електронско потпишување кај издавачот, работат најмалку двајца вработени истовремено, заради тоа издавачот треба да обезбеди никој да не може сам да ги добие сите потребни податоци или да ја користи опремата за пристап до опремата во која се чуваат податоците за електронско потпишување на издавачот.

Член 11

Издавачот со правилата треба да утврди дека на најмалку две сигурносни копии од сите поважни податоци и другите средства за чување или пренесување на податоците, се обезбедува чување, со што ќе се спречи губењето или неовластено користење на истите.

Сигурносните копии треба да се чуваат одвоено од информациониот систем за управување со квалификуваните сертификати и на друга посебна локација просторно оддалечена од информациониот систем.

Чувањето на сигурносните копии задолжително се евидентира.

Член 12

Издавачот треба да обезбеди сигурност во извршувањето на дејноста на чувањето на податоците за електронско потпишување и тоа до моментот на нивното важење или поништувањето, односно најмалку до рокот утврден со законот за нивно чување.

Издавачот треба да обезбеди и сигурност и во пристапот до податоците за електронско потпишување на лицата на кои според законот тие податоци треба да им се достапни.

Член 13

Издавачот составува записник за сите дадени почетни овластувања и употребени постапки при инсталирање на неговиот информациониот систем за управување со квалификуваните сертификати.

Издавачот составува записник и доколку дојде до промена на овластувањата или до промена во поднесувањето на информациониот систем за управување со квалификуваните сертификати, издавачот составува нов записник.

Записниците од став 1 и 2 на овој член, треба да бидат потпишани од сите лица кои учествувале при инсталирањето како и лицата кои учествувале во дадените овластувања и постапки при инсталирањето или подоцнежните промени и трајно да бидат зачувани.

Член 14

При физички пристап до информациониот систем за управување со квалификувани сертификати, издавачот задолжително обезбедува присуство на најмалку двајца вработени истовремено кои имаат одобрение за пристап.

Одобрение за пристап се дава на вработените чие присуство е неопходно за нормално работење на системот.

Издавачот треба да има список на лицата кои имаат одобрение за пристап.

Лицата без одобрение можат да имаат пристап до системот само во итни случаи во придружба на лице кое има одобрение, освен ако тоа го загрозува животот и здравјето на лицето со одобрение.

Секој пристап до системот задолжително се евидентира.

Член 15

Информационото-телекомуникациона опрема која е поврзана со друга информационо-телекомуникациона мрежа, издавачот треба да ја обезбеди со сигурносни механизми (систем за спречување и откривање на упад и огнен заштитен ѕид и слично), кои спречуваат неовластен пристап до овие мрежи и овозможуваат пристап само по протокол кој е неопходен за управување со квалификувани сертификати.

Член 16

Во информациониот систем кој е организиран на начин што постои комуникација преку друга мрежа до системот за управување со квалификувани сертификати, комуникацијата треба да биде шифрирана.

Член 17

Информациониот систем на издавачот на квалификувани сертификати треба да биде составен исклучиво од машинска и програмска опрема која е неопходна за управување со квалификувани сертификати.

Член 18

Во правилата издавачот треба да утврди дека, податоците за електронско потпишување кои не се потребни за проверување на други податоци, по истекот на важноста се поништуваат.

Член 19

Со правилата издавачот треба да утврди дека податоците кои влијаат на сигурноста на дејноста на издавачот, не смеат на неконтролиран начин да го напуштат неговиот систем или просторот, со кој може да се загрози вршењето на дејноста согласно со важечките прописи и правилата на издавачот и дека сите средства за чување на податоци после употребата треба да се отстранат и задолжително да се уништат.

Член 20

Во правилата издавачот утврдува дека информациониот систем на издавачот за управување со квалификуваните сертификати треба да има вградено доволно сигурносни механизми кои спречуваат злоупотреба од вработените и овозможуваат јасна поделба на задачите согласно со овој правилник.

Сигурносните механизми од став 1 на овој член, треба да обезбедуваат контролиран пристап на податоците и евиденција на пристапот до ниво на поединец и тоа за сите дејствија кои влијаат на управување со квалификуваните сертификати.

Член 21

Издавачот со опремата и постапките обезбедува единственост на податоците за проверка на електронскиот потпис, односно обезбедува недвосмислена и сигурна идентификација на носителот на сертификатот врз основа на податоците за електронско потпишување.

Додека со програмската опрема која се употребува за генерирање на податоците за електронско потпишување треба да обезбеди да се избегне злоупотребата на овие податоци во најмала можна мерка со ментално достапната технологија.

Член 22

Во правилата се утврдува дека издавачот организира приемна служба каде лично и со употреба на службени документи со слика се утврдува идентитетот на лицата кои се носители на квалификуван сертификат или бараат издавање на таков сертификат.

За правните лице службата од став 1 на овој член треба да побара и друга потребна документација за идентификација.

Член 23

Со правилата треба да се утврди поделба на задачите на вработените кај издавачот, така што ќе се оствари јасна поделба помеѓу задачите од областа на управувањето со квалификуваните сертификати, од задачите од областа на управувањето со информациониите системи и задачите од областа на сигурноста и контролата, со што ќе се спречи секаква злоупотреба.

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-16015/1
17 август 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

1326.

Врз основа на член 16 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2001), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИЗДАВАЧ НА СЕРТИФИКАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за регистрација на издавач на сертификати (во натамошен текст: издавач).

Член 2

Регистрација на издавач се врши врз основа на писмено барање на издавачот кое содржи:

- податоци за издавачот или за субјектот кој врши дејност издавање на сертификати;
- податоци за видот на сертификатот кој се издава, намената, времето на важноста и евентуалните ограничувања на сертификатот;
- податоци кои се содржани во потврдата или временскиот жиг;
- податоци за видот на услугите кои издавачот ќе ги врши;
- опис на постапките и инфраструктурата на издавачот;
- податоци за постапката и начинот на проверка на идентитетот на носителот на сертификатот;
- електронски назив и други податоци за регистарот и на поништени сертификати ако издавачот води ваков регистар.

Член 3

Со барањето за регистрација од член 2 од овој правилник издавачот доставува:

- техничка документација од која може да се утврди дека неговата инфраструктура дадена со описот ги исполнува условите утврдени со законот;
- правила на издавачот од кои може да се утврди дека постапките за издавање или поништување на сертификати дадени со описот се во согласност со законот;
- документи кои се потребни за утврдување на видот на услугите кои издавачот ги врши;
- други податоци кои се однесуваат на дејноста или услугите на издавачот.

Член 4

Ако издавачот, издава и квалификувани сертификати тогаш со барањето треба да достави и:

- податоци за бројот, стручната подготовка и работното искуство на вработените кај издавачот,
- доказ дека е осигурен, според законот.

Член 5

Ако издавачот е странско правно или физичко лице со барањето за регистрација треба да достави и доказ за важноста на неговиот сертификат во Република Македонија согласно член 34 став 2 од законот.

Член 6

Барањето за регистрација се поднесува со техничка документација која може да биде и на англиски јазик.

Член 7

Врз основа на барањата за регистрација со документација во Министерството за финансии се врши регистрација на издавачот, со упис во регистарот. Барањата со документацијата во Министерството за финансии се чува како службена тајна.

Член 8

По извршената регистрација, издавачот може да побара решение за упис. Издавачот кој нема да биде упишан во регистарот на издавачи, има право на приговор согласно законот.

Член 9

За секоја промена на условите настанати по уписот во регистарот, издавачот треба писмено да го извести Министерството за финансии.

Ако Министерството за финансии дојде до сознание дека се настанати промени за кој издавачот не го известил, ќе го повика издавачот да достави документација за тие промени, заради нивни упис.

Член 10

Извршениот упис на издавачи во регистарот, може да се објави на интернет.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-16015/1
17 август 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

1327.

Врз основа на членовите 35 и 36 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2001), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВАТ
СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОТПИШУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ
ПОТПИС**

Член 1

Со овој правилник се прошируваат условите кои треба да ги исполнат средствата за електронско потпишување и средствата за проверка на електронскиот потпис при употребата.

Член 2

Секоја употреба на податоците за општоприфатено електронско потпишување, бара од потписникот совесност и сигурност во пристапувањето кон средствата за општоприфатено електронско потпишување, со кое средство се утврдува и идентитетот на потписникот (на пример: со запишување на лозинка, отпечаток од прст и сл.), важноста на квалификуваните сертификати и употребата на временскиот жиг.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на автоматска употреба на податоците со однапред програмиран информационален систем.

Член 3

Корисникот треба да го проверува општоприфатениот електронски потпис, согласно со додадените упатства од потписникот, како и важноста на квалификуваниот сертификат и временскиот жиг.

Кога потписникот кон потписот додал и квалификуван сертификат, корисникот треба општоприфатениот електронски потпис да го провери според дадените упатства од издавачот кој го издал квалификуваниот сертификат или од издавачот кој е повисок по ранг односно кој го признава издавачот на сертификатот.

Член 4

При проверка на општоприфатен електронски потпис врз основа на квалификуван сертификат, корисникот треба да ја провери важноста на сертификатот, според дадените упатства на издавачот на сертификатот.

Доколку издавачот на сертификати води регистар на поништени сертификати, корисникот треба да провери и дали сертификатот е евидентиран во регистарот на поништени сертификати односно дали е поништен.

Член 5

Квалификуваниот сертификат како средство за проверка на електронски потпис, освен сопствениот квалификуван сертификат на издавачот, неможе да важи повеќе од пет години од денот на неговото издавање.

Член 6

Средството на општоприфатен електронски потпис треба на корисникот да му овозможи на сигурен начин, јасно и без грешка да утврди кои податоци и во колкав обем се потпишани.

Член 7

Лицето, кое ги чува електронски потпишаните податоци треба најдоцна еден месец пред истекот на

важноста на потписот која ја одредил издавачот за податоците за општоприфатено електронско потпишување, да обезбеди повторно електронско потпишување на тие податоци од страна на сите лица кои ги потпишале податоците првиот пат или заверка од страна на нотар како и да бара потврдување на овие податоци со општоприфатен временски жиг на издавачот.

Ако издавачот не го одреди времетраењето на податоците за општоприфатеното електронско потпишување, лицето кое ги чува електронски потпишаните податоци треба да обезбеди повторно потпишување на овие податоци најдоцна до последниот ден на важноста на квалификуваниот сертификат.

Член 8

Општоприфатениот временски жиг може да биде додаден на податоците или со нив поврзан, под услов да е ставен на начин и под услови кои се пропишани за давање на општоприфатениот електронски потпис.

Општоприфатениот временски жиг од став еден од овој член треба да содржи јасен и прецизен податок за датумот и времето изразено во секунди како и за издавачот кој го направил жигот.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-16015/1
17 август 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

1328.

Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4, а во врска со член 61 од Законот за телекомуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000) и член 56 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Во правилникот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2000 и 57/2001 во член 5 став 1 во формулата бројот на бодовите " + N₃ " се брише.

Точката в) се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-9226
30 август 2001 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

О П Ш Т И А К Т И Н А Ф О Н Д О В И Т Е И З А В О Д И Т Е

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

26.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13.06.2001 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 111/2000), во членот 14 по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

"По исклучок од став 1 точка 3 и точка 4 на овој член, осигуреното лице може да избере лекар и од дејноста на педијатрија и училишна медицина, ако на тоа подрачје нема лекар од соодветната специјалност или ако осигуреното лице така се определи".

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Во членот 47 ставот 2 се менува и гласи:

"Во случај на хронични болести можат да се пропишуваат повеќе рецепти за лекови, но на еден рецепт еден лек за терапија најмногу до 10 дена".

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"Рецептот за пропишан лек за акутно заболување важи 5 дена, за пропишани наркотици и опојни средства 5 дена и за пропишан лек за хронично заболување 90 дена, сметано од денот на издавањето на рецептот".

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3310/3
13 јуни 2001 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

27.

Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13.06.2001 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала ("Сл. весник на РМ" бр. 111/2000), во членот 27 став 1, точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

"1) дводелен систем за уростом - 10 плочки и 30 кеси, или едноделен систем за уростом - 60 самолепливи кеси месечно, кога по современите методи на лекувањето неможе да се регулира со своеволно празнење на мочниот меур", паста за нивелирање на подлогата, а по потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем.

"2) дводелен систем за колостоми и илеостоми - 10 плочки и 60 кеси за измет или едноделен систем за колостоми или илеостоми - 60 самолепливи кеси месечно, кога цревата се празни преку вештачки отвор на стомачниот сид, паста за нивелирање на подлогата", а по потреба и појас за фиксирање на дводелниот систем".

Член 2

Во членот 28 во став 1 алинеја 1 зборовите: "Урин рецептор" се заменуваат со зборовите: "појас за фиксирање на дводелен систем за уростом".

Во истиот член став 1 алинеја 2 зборовите: "појас со кеса за измет" се заменуваат со зборовите: "појас за фиксирање на дводелен систем за колостоми и илеостоми".

Член 3

Во членот 56 зборовите: "според местото на живеење односно на работа на осигуреното лице" се заменуваат со зборовите: "според местото на осигурување на осигуреното лице".

Член 4

Во списокот на ортопедски и други помагала, во реден број 164 зборовите: "Кеси за урина", се заменуваат со зборовите: "појас за фиксирање на дводелен систем за уростом", а под реден број 165 зборовите: "појас со кеса за измет" се заменуваат со зборовите: "појас за фиксирање на дводелен систем за колостоми и илеостоми".

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3310/4
13 јуни 2001 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поведен е спор за повреда на право на службеност по тужба на тужителот Илиевски Миле од Скопје, против тужениот Трајковски Јован, потоа проширена и на тужената Верица Бубања од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Верица Бубања да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на тужената Верица Бубања ќе и биде одреден времен застапник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П.бр. 1/89. (21066)

На недвижност - спрат од кука која се наоѓа во Скопје, ул. "Лазар Личановски" бр. 3-4, во површина од 81 м², видно од ИЛ бр. 40004 од 19.01.1996 година, решение О. бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општинскиот суд во Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 денари.

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање на ден 19.09.2001 година во 09.00 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје - барака на извршно одделение соба бр. 7.

Сите заинтересирани физички и правни лица се должни до денот на продажбата на име гаранција за учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 од утврдената вредност на недвижноста, а во благајната на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21522)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

По предлог на Ангелевски Цветан од Скопје со стан на бул. "Србија" бр. 1/47 пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постапка за докажување на смртта на Вељановски Ангелко Иван порано од с.Нова Брезница. Предлогачот наведе дека Вељановски Ангелко Иван починал на 05.05.1948 година и е погребан на селските гробишта во с.Нова Брезница. Фактот на смртта не е запишан во матичната книга на умрените.

Се повикува Вељановски Иван доколку е жив да се јави во судот во рок од 3 месеци од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" со напомена дека по истекот на тој рок ќе се утврди дека Вељановски Иван е починат. Исто така се повикува и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во судот во горе наведениот рок.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 10/01. (21171)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужба на тужителот Алиу Рамадан од с.Чегране застапуван од полномошникот Хабил Илјази адвокат од Гостивар, против тужената Алију родена Јонузи Сибаете од с.Добридол, сега со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужената Алију родена Јонузи Сибаете е со непозната адреса за привремен застапник и се поставува Ферат Елези адвокат од Гостивар кој ќе ја застапува тужената се додека таа не се појави пред судот или не одреди свој полномошник.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 553/01.(21357)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за оспорување татковство на малолетниот Калгури Флорим, застапуван од неговата мајка Ана Шарац од Гостивар, ул."Борис Кидрич" бр. 192, преку полномошникот Драгослава Веселинова адвокат од Гостивар, против тужениот Јован Владислав Шарац од СР Југославија, со непозната адреса на живеење, а за оспорување на татковство.

Бидејќи тужениот Јован Шарац е со непозната адреса во СР Југославија, за привремен застапник му е поставен Александар Јовановски адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот се додека тој не се појави пред судот или одреди свој полномошник.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 530/01.(21416)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Насер Реџеп Даути од с.Синичане, против тужената Ибадете Даути родена Исмаили од с.Синичане, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената Ибадете Даути во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник, во спротивно судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе и постави времен старател кој ќе ги заштити нејзините права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 529/01. (21532)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2581/2001 од 04.07.2001 година, во регистарската вложка бр. 020418027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКС. ЈУ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул."Сремски Фронт" бр. 8-б. Основач Јанаки Тренчев од Кавадарци, ул."Сремски Фронт" бр. 8-б.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 04.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР - Југославија. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Управител и лице овластено за застапување во НТП е лицето Јанаки Тренчев.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2581/2001. (18764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2339/2001 од 27.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041585?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги ШОКЛЕ Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. "Танче Камберов" бр. 24. Основач на ДООЕЛ е лицето Шоклевска Сузана од Гевгелија, ул. "Танче Камберов" бр. 24.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.47- трговија на мало со административни и судски таксени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 93.04, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Шоклевска Сузана - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2339/2001. (18765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2304/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 020041550?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за хотелски услуги АРКА ДООЕЛ ул. "Битпазарска" бр. 90 влез2, Скопје.

Се врши основање на Друштво за хотелски услуги АРКА ДООЕЛ.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 45.21, 45.45, 51.53, 51.54, 52.11, 52.45, 52.46, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-

изводи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, соработка со домашни и странски кооперанти и производители, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународен инженеринг, изведување на градежно-занаетчишки работи во странство, проектирање, надзор и изведување во странство, изведување инвестициони работи во странство, консигнација, привремен увоз на стоки за широка потрошувачка, сервис и одржување на увезените стоки, работи на закуп и лизинг.

Управител, Костадинка Циковска од Скопје. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Основач на друштвото е Сашо Циковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2304/2001. (18766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1959/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041206?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги МИВ-Х ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Корцевска" бр. 19, Скопје. Сodrужник на друштвото е Елена Стојановска од Скопје, ул. "Корцевска" бр. 19.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 65.12/3, 74.40, 74.81, 92.72, 93.02, 93.04, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 71.32, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 50.10, 50.20, 50.30, 15.98/2, 51.12, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, консигнација, комисион, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот работење ќе го застапува лицето Елена Стојановска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1959/2001. (18767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2305/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041551?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на АД со поделба на Друштвото за промет и услуги МЕТАЛ ШОПИНГ АД ул. "Битпазарска" бр. 90 влез 1, Скопје.

Се врши основање на Друштво за промет и услуги МЕТАЛ ШОПИНГ АД.

Дејности: 45.21, 45.45, 51.53, 51.54, 52.11, 52.45, 52.46, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 70.32, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 74.84, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, соработка со домашни и странски кооперанти и производители, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународен инженеринг, изведување на градежно-занаетчишки работи во странство, проектирање, надзор и изведување во

странство, изведување инвестициони работи во странство, консигнација, привремен увоз на стоки за широка потрошувачка, сервис и одржување на увезените стоки, работи на закуп и лизинг.

Претседател на управен одбор: Сашо Циковски од Скопје. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Основачи се акционерите на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2305/2001. (18768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2290/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041536? - 4-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на АД на Друштвото за производство, инженеринг и промет МЕТАЛ ИСТОК АД ул. "Индустриска" бб, Скопје.

Се врши основање на Друштво за производство, инженеринг и промет МЕТАЛ ИСТОК АД.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 36.11, 36.12, 36.14, 45.21, 45.22, 45.45, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.74, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.05. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, соработка со домашни и странски кооперанти и производители, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународен инженеринг, изведување на градежно-занаетчиски работи во странство, проектирање, надзор и изведување во странство, изведување инвестициони работи во странство, консигнација, привремен увоз на стоки за широка потрошувачка, сервис и одржување на увезените стоки, работи на закуп и лизинг.

Претседател на управен одбор: Сашо Циковски од Скопје. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Основачи се акционерите на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2290/2001. (18769)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 721/2001 од 28.05.2001 г., во регистарската влошка бр. 013153, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ по ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало "АЛ МАРКЕТ" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 2Б-5, Прилеп.

Основач на Друштвото е Владимир Ачкоски од Прилеп ул. "Димо Наредникот" 2Б-5, Прилеп.

Дејности: 17.40, 26.40, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 74.12, 74.14, 74.40 и надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице.

Основачкиот влог во висина од 5.000 дем по извештај од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговски промет со неограничени овластувања е основачот Владимир Ачкоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 721/2001. (17773)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1243/2001 од 31.08.2000 г., во регистарската влошка бр. 012033, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за трговија на големо и мало "ПАН КРИС 2" извоз-увоз Битола ДООЕЛ Битола, Комплекс Безистен локал 7.

Содружник: Кулевска Снежана од Битола, ул. "Јадранска" бр. 1-14.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 51.45, 51.46, 51.47, 52.48, 51.50, 52.62, 52.63, 50.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 72.60, 65.12/3, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет: полни овластувања.

Одговорности на субјектот на уписот во правниот промет: полни одговорности.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот: Кулевска Снежана.

Главница: 5.100 дем.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1243/2001. (17775)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 664/2001 од 16.05.2001 г., во регистарската влошка бр. 013096, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги ВИДАХ ДОО Зоран Петровски, увоз-извоз, Битола, ул. "Партизанска" бр. 96 и 98, Битола.

Дејности: 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.71, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународно сообраќајни агенциски работи, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зора Петровска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 664/2001. (17777)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 764/2001 од 7.06.2001 г., во регистарската влошка бр. 013196, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, услуги и трговија Е Ф Т О експорт-импорт ДООЕЛ с. Другово-Другово.

Единствен содружник во друштвото е лицето Кузманоски Тони од с. Другово - Другово.

Основните средства кои ги вложува содружникот во друштвото изнесуваат 5.000 дем или во денарска противвредност од 156.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности со кои ќе работи друштвото: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.22, 45.45, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 50.10, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 72.60, 74.84, 92.34, 50.10, 50.20, 50.40/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Кузманоска Магдалена - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 764/2001. (17778)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 722/2001 од 28.05.2001 г., во регистарска вложка бр. 013154, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ по ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало "Бо Де Си" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 243, Прилеп.

Основач на Друштвото е Дејан Димкоски од Прилеп, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 243, Прилеп.

Дејности: 15.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 63.12, 74.12, 93.01, 93.02 и надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице.

Основачкиот влог во висина од 5.100 дем по извештај од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговски промет со неограничени овластувања е основачот Дејан Димкоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 722/2001. (17781)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 693/2001 од 05.06.2001 г., во регистарска

вложка бр. 013125, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги, трговија на големо и мало "РОБИ-МАР" увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 247 - Прилеп.

Роберт Марковски - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности ул. "Кирил Пејчиновиќ" бр. 2-1/8.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полна одговорност.

Друштвото во правниот промет за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Дејности: 52.47, 52.48, 52.62, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.43, 51.55, 52.21, 52.24, 60.22, 63.12, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 693/2001. (17782)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 754/2001 од 6.06.2001 г., го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги "СПЕКТАР" Охрид ДООЕЛ, ул. "Галичица" бр. 26, Охрид.

Фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги "СПЕКТАР" Охрид ДООЕЛ.

Седиште: Охрид, ул. "Галичица" бр. 26.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.32, 15.96, 15.98, 15.98/2, 15.98/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 51.43, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.61, 52.62, 74.30, 74.4.

Илоски Томислав - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 754/2001. (17784)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 713/2001 од 28.05.2001 (01.06.2001) г., во регистарска вложка бр. 013145, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за фризерски услуги, трговија и производство ДРАГА-СТИЛ Битола ДООЕЛ ул. "М. Бабуковски" бр. 3-34, Битола.

Основач и управител: Драгица Горчевска од Битола со неограничени овластувања.

Основна главница 160.000,- денари во основни средства.

Во правниот промет со трети лица Друштвото стапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања и за обврските одговара со целокупниот имот со полна одговорност.

Предмет на работење на друштвото се следните дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.2/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.11, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 52.74, 74.12, 74.14, 72.30, 93.02, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 713/2001. (17785)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 736/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска влошка бр. 013168, го запиша во трговскиот регистар основањето на доел на Трговското друштво за трговија, транспорт, производство и услуги ФИНГОТ, увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Стреја Нахмијаз" бр. 5, Битола.

Седиште: Битола, ул. "Стреја Нахмијаз" бр. 5.

Основач: Георгиос Талипоулос од с. Ано Калиники, Флорина, Грција, со изјава од 31.05.2001 година.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.64, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.40, 71.31, 71.32, 71.34, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.11, 15.12, 15.51, 15.52, 15.89, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странски стоки во консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, услуги на складирање на стоки, увоз и извоз на алкохолни и безалкохолни пијалаци, реекспорт, малограничен промет, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Георгиос Талипоулос.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 736/2001. (17786)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 735/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска влошка бр. 013167, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги БУНЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "5 Прилепска Бригада" бр. 40, Прилеп.

Скратен назив на Друштвото ДООЕЛ БУНЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Прилеп. Основач на друштвото е лицето Бунески Гоце од Прилеп ул. "5 Прилепска Бригада" бр. 40.

Седиштето е во Прилеп на ул. "5 Прилепска Бригада" бр. 40.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 01.30, 01.21, 01.41, 15.13, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.96, 15.98, 17.40, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10, 20.20, 20.40, 21.12, 22.11, 22.12, 22.15, 22.22, 22.25, 25.11, 26.12, 26.40, 28.11, 28.40, 28.52, 36.50, 36.61, 45.21, 45.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.13, 51.17,

51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 71.33, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.70, 74.83, 74.84, 80.42, 92.22, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05.

Во надворешнотрговско работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странски стоки и консигнации на складови, малограничен промет со соседните земји и реекспорт.

Главницата на друштвото изнесува 5000 дем во противредност според извештај од овластен проценител.

Управител на друштвото што ќе го престапува Друштвото во надворешното и внатрешното работење е лицето Бунески Гоце од Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 735/2001. (17806)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 760/2001 од 06.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013192, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, производство, услуги и трговија на големо и мало "САЛЕ" увоз-извоз, ДООЕЛ, Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 129, Битола.

Основната главница на Друштвото изнесува 161.928,00 денари или 5.200,00 дем во предмети според извештај на овластен проценител. Основач на друштвото е Василевски Александар од Битола.

Друштвото се регистрира за извршување на следниве дејности: 15.31, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.91, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.11, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.05, забавни игри, билијард, флипери и слично.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните работи: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, агенциски услуги во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е управителот Василевски Александар од Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 760/2001. (17807)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 746/2001 од 4.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013178, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за градежништво, производство, трговија и услуги - ЕНЕРГО-МОНТ - Охрид ДООЕЛ ул. "Партизански одреди" бр. 48, Охрид.

Седиште: Охрид, ул. "Партизански одреди" бр. 48.

Содружник: Мемедов Узеир со изјава од 01.06.2001 год.

Дејности: 15.86, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.71, ремонт на машини, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.20, 33.30, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.82, поправка и одржување на електрони, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, земјоделски аптеки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, изведувачко на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Мемедов Узеир.

Основната главница изнесува 5.300 ден во денарска противвредност од 169.600,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 746/2001. (17808)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 733/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска влошка бр. 013165, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Николче Петковски "АЛЕКСАНДРА П." увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Кочанска" бр. 6-1/4, Битола.

Дејности: 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 26.61, 26.62, 28.11, 28.12, 29.23, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.62, 32.10, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.43, 51.53, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.45, 52.46, 60.21, 60.22, 60.24, 71.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со градежни материјали, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет.

Единствен содружник е Николче Петковски од Битола кој вложува 205.590,00 ден.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Грамосли Ташули - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 733/2001. (17809)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 784/2001 од 13.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 011929-8-03-001, го запиша во трговскиот регистар основањето на подружница на Заштитното Друштво за производство, трговија и услуги "ТРАНСФЕР" увоз-извоз ДООЕЛ с. Суви Дол Македонски Брод, Подружница Велес, ул. "Енгелсова" бр. 1/2-1.

Дејности: 25.32/3, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 20.10/1, 20.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 20.40, 20.30, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.20, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.41/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.35, 26.70, 14.21, 26.40, 18.21, 18.22, 17.40/1, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 52.44/1, 50.50, 51.39, 51.51, 51.57, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.14, 50.30/1, 50.40/1, 74.12, 60.23, 60.24, 60.21, 60.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.84, 63.40, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.13, 74.84.

За раководител на подружница Велес се именува лицето Саздовски Трајче кој во правниот промет со трети лица не истапува самостојно, туку под фирмата на заштитното друштво, во негово име и за негова сметка.

За обврските на подружницата одговара заштитното друштво со својот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 784/2001. (17810)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 774/2001 од 13.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013206, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, трговија на големо и мало и превоз БЛАГОР ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Студентска" бр. 11-а.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 36.11, 36.14, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 74.70, 74.81, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, малограничен промет.

Единствен содружник и управител на друштвото е Благој Срезоски од Битола.

Седиштето на друштвото е во Битола, на ул. "Студентска" бр. 11-а.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 5.200 ден или во денарска противвредност од 161.200,00 денари во предмети, а според извештај за извршена проценка на основен влог од страна на овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 774/2001. (17811)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 750/2001 од 5.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013182, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија, увоз-извоз КРИСТИ ТРЕЈД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Битола ул. "Петар Петровиќ-Његош" бр. 128, Битола.

161.200,00 ден. или 5.200,00 ден на основачот ДОО "Макс-Бил 200" Билјана и др. увоз-извоз Битола, Петар Петровиќ-Његош 128, Битола.

Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.02, 10.10, 10.20, 23.10, 25.12, 28.11, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 28.75,

29.13, 29.14, 29.24, 29.52, 34.20, 45.31, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.42, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 65.12/3, 74.12, 93.05, откуп на шумски плодови, откуп на земјоделско сточарски производи, пчеларство, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Слободан Бончаноски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 750/2001. (17812)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 766/2001 од 8.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013198, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговец поединец за трговија на мало БЕРО Билјана Љубе Ѓоргиевска тп с. Могила - Могила.

Основач: Билјана Ѓоргиевска.
Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.26, 52.47.

Овластувања во правниот промет со трети лица: Во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Одговорност за обврските во правниот промет со трети лица: лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување: Билјана Ѓоргиевска во внатрешниот трговски промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 766/2001. (17813)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 778/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013210, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, инженеринг и услуги МИВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Никола Карев" бр. 37.

Основање на ДООЕЛ со фирма: Трговско друштво за производство, градежништво, трговија, инженеринг и услуги МИВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ Охрид дооел.

Основач: Миле Велјаноски од Охрид.
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.82/2, 28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.20, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 70.40, 71.32, 71.34, 73.10/1, 73.10/2, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.70, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Со друштвото управува управителот Миле Велјаноски, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачот како основачки влог внесува 5.300 дем во денарска противвредност од 169.600,00 денари, според изјавата - извештајот на овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 778/2001. (17814)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 775/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013207, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги ФОТО-ЗОРАН увоз-извоз Марјан Ангелески ДООЕЛ ул. "11-ти Септември" бр. 100, Кичево.

Дејности: 01.12/1, 15, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 17.21, 45.31, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.46, 51.51, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.72/1, 52.72/2, 55, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72, 72.30, 72.60, 74.81, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/5, 93.01, 93.05.

Основање на ДООЕЛ ФОТО-ЗОРАН.

Основач а воедно и управител на друштвото Марјан Ангелески од Кичево.

Основачката главница на друштвото изнесува 186.000,00 денари според овластен проценител.

Седиштето на друштвото ќе биде во Кичево на ул. "11-ти Септември" бр. 100.

Во правниот промет со трети лица Друштвото застапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација, вршење на комисиони работи и реекспорт.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 775/2001. (17815)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 768/2001 од 11.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013200, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - БИМБИЛИБИМ-БИЛ - Охрид ДООЕЛ ул. "Даме Груев" бр. 117, Охрид.

Седиште: Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 117.

Содружник: Бимбилоска Ристана со изјава од 06.06.2001 год.

Дејности: 15.86, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.21, 65.23, 67.13, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 72.34, 92.72, 93.05, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, организирање на курсеви за обука за работа на компјутери, забавни игри на автомати и

слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, застапување на странски фирми, лизинг работи, работа на лонг систем со странски фирми, комисиона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител - Ставрски Александар.

Основната главница изнесува 5.500 дем во денарска противвредност од 176.000,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 768/2001. (17816)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 749/2001 од 5.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013181, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, угостителство, трговија, превоз и услуги РИВАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Струшка" бр. 15.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.10/2, 20.40, 22.14, 22.15, 22.24, 22.22, 22.23, 22.25, 25.13, 22.31, 22.32, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.21, 27.22, 27.51, 27.53, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 29.56, 36.11, 36.14, 36.40, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.3, 71.10, 71.32, 71.33, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 85.12, 85.20, 85.14/1, 85.32/2, 94.11, 92.33, 93.02, 63.11, 63.12, откуп на шумски плодови, лековити билки, ситна и крупна стока, сточарски и земјоделски производи, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, изведување на инсталатерски работи во странство, изведување на градежни работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, туристичко посредување во странство, надворешна трговија со моторни возила, делови и прибор.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со својот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Јовевски Роберт - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог во износ од 5.200 дем во противвредност според приложен извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 749/2001. (17817)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 776/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013208, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ШЕШО ИНЖЕНЕРИНГ Охрид ДООЕЛ ул. "Даме Груев" бр. 64, Охрид.

Содружник на друштвото е Шешо Игор од Охрид.
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 28.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.71, 28.73, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција.

Основачки влог во висина од 6.000 дем по извештај од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото со неограничени овластувања и во надворешнотрговски промет е Шешо Игор од Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 776/2001. (17818)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 772/2001 од 11.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 013204, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, електро-сервис, трговија и услуги СТИЛ-БТ увоз-извоз ДОО Прилеп ул. "Ристе Ристески Ричко" бр. 11, Прилеп.

Основачи: Смилокоски Трајко, од Прилеп, ул. "Ристески Ричко" бр.11 и Смилокоски Блаже од Прилеп ул. "Р. Ристески Ричко" бр. 11.

Седиште: Прилеп, ул. "Ристе Ристески Ричко" бр.11.

Основна главница: дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 27.41, 33.50, 36.22, 36.21, 36.61, 31.10, 31.20, 32.10, 32.20, 32.30, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2,

55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 72.50, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со свој имот со полна одговорност.

Смилкоски Трајко - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 772/2001. (17819)

копје, со решението П. Трег. бр. 1493/2001 од 14.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02009797?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и проширување на дејност на Друштвото за производство и трговија ФИТНЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛ Трајковски Дејан ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Ужичка Република" бр. 47, Скопје.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Трговско друштво ДВД Дејан ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Ужичка Република" бр. 47, Скопје.

Дејноста се проширува со: 92.11, 92.12, 92.13 и 92.62.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1493/2001. (18041)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1643/2001 од 13.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02028795?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапување на содружник, промена на фирма на Друштвото за трговија и услуги АЛСА НЕТ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "706" бр. 7/1-5, Скопје.

Се менува фирмата на Друштвото и ќе гласи: Друштво за трговија и услуги АЛСА НЕТ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "706" бр. 7/1-5, Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Сашко Папулев од Скопје со одлука од 28.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1643/2001. (18042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 216/2001 од 14.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-820-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Јавна здравствена организација Медицински центар "Академик Проф. Д-р Димитар Арсов" ц.о. Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бб, Крива Паланка.

Се брише Д-р Чедомир Тошевски застапник, директор без ограничување. Се запишува: Д-р Георги Мазаковски вршител на должноста директор без ограничување. Пречистен текст: Д-р Георги Мазаковски вршител на должноста директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 216/2001. (18043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1582/2001 од 6.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02011669?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности во внатрешен трговски промет на Друштвото за трговија, услуги и производство МАНОЛИКО Димитар ДООЕЛ увоз-извоз ул. Волгоградска" бр. 8/3-6, Скопје.

Дејноста се проширува со: 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 15.11, 15.12, 15.81/1, 15.81/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.12, 52.27, 52.31, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 70.11, 70.12, 74.40, 74.82, 74.83.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1582/2001. (18044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 134/2001 од 6.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02012152?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на членови на органи на управување на Акционерското друштво за риболов, трговија, угостителство и производство ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО АД Нов Дојран, ул. "Дојранска" бр. 81/2.

Запишување на одлуки за промена на членови на Надзорен одбор-разрешување и именување и запишување на одлуки за промена на членови на Управен одбор-разрешување-именување. Се разрешува Управниот одбор во состав: Граматиков Петар, Ајцев Ристо, Тончев Петар, Стефанов Стефан, Кадиев Љупчо, Ајцев Митко, Кадиев Панчо. Се именува Управен одбор во состав: Граматиков Петар-Претседател, Поп Илиев Никола, Стефанов Стефан, Цилев Сотир, Чабулев Глигор, Дулјанов Тошо, Поп Кочев Митко. Се разрешува Надзорен одбор во состав: Калов Ѓорѓе, Србов Спаско, Узунова Нетка, Ѓрошев Михаил, Тасев Никола, Донев Дончо, Собарлиев Ацко. Се именува Надзорен одбор во состав: Косев Митко, Шулев Панде, Ѓеорѓиев Андон, Чичуманова Блага, Димов Лазар, Цинков Ристо, Кадиев Ѓоре.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 134/2001. (18045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2822/2000 од 2.03.2001 година, во регистарска влошка бр. 02029642?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА Вера и други ДОО Скопје, бул. "Илинден" бр. 9/3-1.

Се брише Рафајловски Ѓоран, управител, а се запишува Рафајловска Вера, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2822/2000. (18046)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1696/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02013136?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС АВТОМОБИЛИ Автопрогрес извоз-увоз ДООЕЛ Тетово, ул. "Илинденска" бб, Тетово.

Се брише Јовановска Митра, се запишува Ѓорѓески Миодраг.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1696/2001. (18047)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1662/2001 од 14.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025919?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Трговското друштво за трговија на големо и мало и производство МАК-ЕР Розена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Стево Филиповиќ" бр. 4/5-2, Скопје.

Дејноста се проширува со: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 63.21, 63.30, 65.12/3, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.23, 70.32, 74.12, 74.13, 74.14, пречистен текст гласи: 45.11, 45.21, 45.21/1,

45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 63.21, 63.30, 65.12/3, 65.23, 70.11, 70.12, 70.23, 70.31, 70.32, 74.12, 74.13, 74.14, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 26.21, 26.25, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.51, 20.52, 19.20, 33.10/2, 36.50, 36.62, 36.63, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 60.24, 74.84, 63.40.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1662/2001. (18048)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1622/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041571?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма на ТП Ноќен бар Мери Перо Шуманова "ЗЗ-ТОП" ТП ул. "Васил Горгов" бб, лок 20, Скопје. Трговец поединец Зоран Горге Јанковиќ ТП ЗЗ-ТОП кафе бар ул. "Васил Горгов" бб, лок. 20, Скопје. Се запишува префрлање на фирма ТП на: Трговец поединец Зоран Горге Јанковиќ ТП ЗЗ-ТОП кафе бар ул. "Васил Горгов" бб, лок. 20, Скопје. Истапува содружникот Мери Шуманова пристапува содружникот Зоран Јанковиќ. Се врши промена на управител и тоа: Се брише: Мери Шуманова-управител, се запишува: Зоран Јанковиќ-управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1622/2001. (18049)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 904/2001 од 4.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02032807?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговија на мало ТРИ СРЦА Весна Лазар Балшиќевска ТП Скопје, бул. "Македонско-Косовска Бригада" бр. 10/32.

Се запишува бришење на: Трговија на мало ТРИ СРЦА Весна Лазар Балшиќевска Тп, Скопје, бул. "Македонско-Косовска Бригада" бр. 10/32.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 904/2001. (18050)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1548/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004079?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето престанок на ТП Денис Кемал Мустафовски АДАК - превоз на патници со автобус, ул. "Петре Филиповски-Гарката" бр. 2/2-14, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1548/2001. (18051)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1615/2001 од 11.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02012926?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управителот на Друштвото за производство, трговија и услуги УНИТРЕЈД Снежана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Зеничка" бр. 31 а, Скопје.

Од 01.06.2001 год. се врши промена на управителот: Да се брише: Ковачева Снежана, управител без ограничување. Да се запише: Ковачев Миле, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1615/2001. (18052)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 164/2001 од 28.05.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-50482-14-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица Велес, ул. "Ленинова" бр. 12.

Се брише: Славчо Наџарев директор на ПЕ Велес, се запишува: Петров Горан директор на ПЕ Велес при Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 164/2001. (18054)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1614/2001 од 8.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02020878?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија УНИС-МАК Унис-комерц ДООЕЛ Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 8.

Од 31.05.2001 година се врши промена на управителот. Да се брише: Ковачев Иванчо, управител, без ограничување, да се запише Цакончев Гоце, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1614/2001. (18055)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1473/2001 од 7.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004679?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговија на мало со мешовита стока БУБА ТП Јовановска Трпе Љупка, ул. "Воин Драшковиќ" бр. 41, Скопје.

Се запишува бришење на ТП: Трговија на мало со мешовита стока БУБА ТП Јовановска Трпе Љупка ул. "Воин Драшковиќ" бр. 41, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1473/2001. (18056)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1759/2001 од 28.05.2001 година, во регистарска влошка бр. 02015088?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги "ПАНЕ ПРОМ" - ПАНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Партизанска" бр. 228.

Се врши промена на управителот: да се брише Димов Пане управител со неограничени овластувања, а да се запише Мишев Ристо управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1759/2001. (18058)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1544/2001 од 8.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02023152?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Транспортно услужно производно трговско друштво БЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ Рамиз ДООЕЛ увоз-извоз с. Крушопек, Сарај. Се врши промена на управител и тоа: се брише Рамиз Алили-управител без ограничување, се запишува Месуде Алили-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1544/2001. (18060)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1054/01 од 31.05.2001 година, во регистарска влошка бр. 02007538?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на план за поделба на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија МАКЕДО ДИЗЕЛ МОТОР, Атанас и други, ДОО Скопје, ул. "Козле" бр. 86-а, вл. 1-1.

Упис на план за поделба на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија МАКЕДО ДИЗЕЛ МОТОР Атанас и други ДОО Скопје, ул. "Козле" бр. 86-а, вл. 1-1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1054/01. (18062)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1343/2001 од 15.06.2001 година, во регистар-

ска влошка бр. 02005093?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на Трговското друштво за производство, промет и услуги БОНУМ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 16/2-2.

Основната главница на Друштвото се зголемува и изнесува 47.042.500,00 ден. или 1.503.100 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1343/2001. (18063)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1905/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02039576?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги АГ-РИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Коле Неделковски" бр. 22/4.

Се запишува зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1905/2001. (18064)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1193/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02035782?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и производство С енд Т КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Ташкентска" бр. 1-6.

Се запишува зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1193/2001. (18066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 606/2000 од 10.05.2001 година, во регистарска влошка бр. 02009252?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за промет на големо и мало и увоз-извоз БЕЛИНА Љупчо ДООЕЛ Скопје, ул. "Гито Михајловски" бр. 4/13.

Се запишува зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 606/2000. (18069)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1835/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02020751?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник и зголемување на основачкиот влог на Друштвото за производство промет и услуги ГЕМИЦИИ Богоја увоз-извоз ДООЕЛ с. Сопиште, општина Сопиште.

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, промет и услуги ГЕМИЦИИ Богоја и др. увоз-извоз ДОО с. Сопиште, општина Сопиште. Во Друштвото пристапува содружникот Пајзанова Екатерина Јанева од Бугарија Габрово. Се зголемува основната главница и изнесува 229.400 денари или 7400 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1835/2001. (18072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 203/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-69943-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачкиот капитал на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 111.

Се запишува зголемување на основачкиот капитал.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 203/2001. (18074)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1389/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска

влошка бр. 02039131?-4-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на зголемување на основната главница и промена на лице овластено за застапување на Друштвото за воздушен сообраќај ЕР СЕРВИС АД Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15.

Се врши упис на извршено зголемување на основната главница, се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП и тоа: се брише Веловски Горги-генерален директор без ограничување, се запишува Битољану Владимир-генерален директор без ограничување. Пречистен текст: Битољану Владимир-генерален директор без ограничување, Битољану Вања-Претседател на Управен одбор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1389/2001. (18076)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1794/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02021428?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги БО-БАР КОМПАНИ Гаврило експорт-импорт ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 46а, Скопје.

Се врши зголемување на основната главница на Друштвото во износ од 34.900 ДЕМ или во противвредност од 1.084.800,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1794/2001. (18079)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1590/2000 од 14.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02028373?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар спојувањето на Друштвото за производство, промет и услуги ПРИМЕКС Паскал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Црногорска" бр. 47.

Запишување на припојување на Друштвото за производство, промет и услуги ЛАДИЛНИК Паскал и др. ДОО експорт-импорт Прилеп, ул. "Методија Андонов Ченто" бб. кон: Друштво за производство, промет и услуги ПРИМЕКС Паскал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Црногорска" бр. 47.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1590/2000. (18081)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1567/2001 од 11.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02004141?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговец поединец СИМ-СИН ТП Томовски Петко Павле, И.Р. Лола бр. 73, Тетово.

Дејноста се проширува со: 52.41-трговија на мало со текстил, 52.42-трговија на мало со облека.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1567/2001. (18084)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1611/2001 од 14.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 8-02001675-000-11, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за новинско издавачка дејност и трговија на големо и мало со увоз-извоз и услуги во прометот ТАЈМС ЕМ ДООЕЛ-Скопје, бул. "Иво Лола Рибар" бр. 59, кат 6 стан 16.

Се брише Антонио Леитнер, се запишува Славчо Виларов-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1611/2001. (18086)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1435/2001 од 4.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 6-02000233?-000-06, го запиша во трговски-

от регистар бришењето на Т.П. БЕЛИЦА 97 Авто такси Секуловски Љубисав Чедомир, ул. "Драчевска" бр. 16, Скопје.

Бришење на: Т.П. БЕЛИЦА 97 Авто такси Секуловски Љубисав Чедомир, ул. "Драчевска" бр. 16, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1435/2001. (18090)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1244/01 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02025050?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на органи на управувањето на Акционерското друштво за земјоделие, индустрија и кооперација СКАЧКОВЦЕ увоз-извоз ул. "III МУБ" бр. 17, Куманово.

Запишување на одлуки за промена на членови на надзорен одбор-разрешување и именување и запишување на одлуки за промена на членови на управен одбор-разрешување и именување на АД за земјоделие, индустрија и кооперација СКАЧКОВЦЕ увоз-извоз ул. "III МУБ" бр. 17, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1244/01. (18092)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1587/2001 од 13.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02030842?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и управител на Друштвото за производство, промет и услуги ДАМ-ЧЕСКИ Петре ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Крсто Раковски" бр. 35 а, Скопје.

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, промет и услуги ВИЛАДОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Крсто Раковски" бр. 35 а, Скопје. Се брише Петре Самчевски-управител со неограничени овластувања, се запишува Ружица Шемко-ска-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1587/2001. (18094)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1713/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02008625?-0-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз САТО ПРО-МЕТ Душан ДООЕЛ Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-3 лок. 2.

Се запишува промена на управител и тоа: се брише Станковска Александра-управител, се запишува Станковски Душан-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1713/2001. (18095)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1658/2001 од 26.06.2001 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Фабрика за преработка на зеленчук и овошје МАКЕДОНИЈА АД Индустриска зона бб., Неготино.

Промена на лице овластено за застапување се брише Љупчо Ристов-Извршен член на одборот на директори Генерален директор според Статутот, без ограничувања, се запишува Стеван Бајатов-Извршен член на Одборот на директори Генерален директор според Статутот, без ограничувања.

Пречистен текст гласи: Стеван Бојатов- Извршен член на Одборот на директори Генерален директор според Статутот, без ограничувања. Билјана Кабранова- Извршен член на Одборот на директори Заменик генерален директор според Статутот, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1658/2001. (18098)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 971/2001 од 27.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006788?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и истапување на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги ДРИМ-КОМЕРЦ 95 Дејан и други ДОО экспорт-импорт Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 61/1-3.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМ-КОМЕРЦ 95 экспорт-импорт Скопје. Од 2.03.2001 година од друштво како основач истапува Гадовски Здравко од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 971/2001. (18500)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1881/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02033298?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и услуги МАГНАЛЕКТА ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Македонија" бр. 17-а, Скопје.

Да се брише Данило Глигороски-управител без ограничување, а да се запише Трајан Атанасов-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1881/2001. (18501)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1930/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041345?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за одгледување и преработка на риба, трговија и услуги РИБОЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 27.

Се брише: Вангел Стефановски-управител без ограничување, се запишува: Љубица Стефановска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1930/2001. (18502)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 644/2001 од 4.05.2001 година, во регистарска влошка бр. 02027857?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги ИСА БЕУ Целал и др. экспорт-импорт ДОО Џепчиште, Џепчиште.

Се проширува Друштвото со следните дејности: 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.10, 19.30, 20.30, 25.21, 25.22, 28.12, 36.14, 93.01.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 644/2001. (18503)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1409/2001 од 30.05.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006722?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Автотрговска Трговец-поединец ПИРЕЛИ ТП Владо Благој Кошулчев, ул. "Пајак Планина" бр. 16, Велес.

Дејноста се проширува со 50.20.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1409/2001. (18504)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1887/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02036385?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапување на содружник на Друштвото за вработување, инвалиди, графичка дејност, маркетинг и трговија ДИГИ ПРИНТ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Видое Смилевски бато" бр. 17-2/22.

Од друштвото истапува содружникот Спасовски Филип од Скопје со одлука од 27.06.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1887/2001. (18505)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1646/2001 од 21.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 020224987-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МИЛЕНИУМ Михаил ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија ул. "Титовградска" бр. 3, Гевгелија.

Трговското друштво за производство, трговија и услуги МИЛЕНИУМ Михаил ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија ги врши следните измени: се разрешува управителот и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничувања Михаил Цотов од Гевгелија и се именува за управител и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување Магдалена Цотова од Гевгелија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1646/2001. (18506)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1925/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 020037177-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и запишување на латиничен назив на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ПЕРФИ Муамет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 51а.

Називот на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало АНТИЛОП ПРОДУКЦИЈА Муамет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 51а, се менува и гласи: Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ПЕРФИ Муамет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 51а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1925/2001. (18507)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1584/2001 од 3.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 020059697-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и основач на Друштвото за производство и трговија РАЛЕПРОМ Јагода и Петар ДОО Куманово, ул. "Димитар Влахов" бр. 32-б/б.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за производство и трговија РАЛЕПРОМ ДООЕЛ Куманово, ул. "Димитар Влахов" бр. 32-б/б. Се врши промена на основачи и тоа истапува лицето Петар Ралев од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1584/2001. (18508)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1267/2001 од 19.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 020193897-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и седиште, промена на управител и основач и проширување на дејноста во внатрешно трговскиот промет на Друштвото за трговија и услуги ЕУРОНЕТ Божица ДООЕЛ ТЦ 13 Ноември, бул. "Јане Сандански" кат 1 локал 4, Скопје.

Промена на назив и седиште на Друштво за трговија и услуги ЕУРОНЕТ Божица ДООЕЛ ТЦ 13 Ноември, бул. "Јане Сандански" кат 1 локал 4, Скопје во Друштво за трговија и услуги ЕУРОНЕТ ДООЕЛ Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 103. Божица Димковска истапува од основач на друштвото, а пристапува лицето Далибор Пајковски од Скопје. Гурѓица Милошевска се разрешува од управител, а се именува лицето Милица Пајковска.

Дејноста во внатрешнотрговскиот промет се пропишува со: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33,

24.30, 24.51, 24.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.30, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 65.12/3, 70.31, 71.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1267/2001. (18510)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1108/2001 од 6.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 020044227-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма ТП ВЕСНА Костова Благој ВЕСНА-ТП ул. "Браќа Миладиновци" бр. 15, Велес. Префрлување на фирма трговец поединец на: Таксист ВЕСНА Попов Мице Иван-ТП, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 15, Велес.

Пристапува основачот: Попов Иван од Велес на ден 30.03.2001 година. Истапува основачот: Костова Весна од Велес на ден 30.03.2001 година.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Се брише: Костова Весна-управител без ограничување, се запишува: Попов Иван-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1108/2001. (18511)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1462/2001 од 29.06.2001 година, во регистарска влошка, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, истапување и пристапување на основач, отстапување на удел и промена на управител на Друштвото за промет и услуги СМС ЕНЕРГЕТИКА ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 27-1/9, Скопје.

Новото седиште на друштвото е на ул. "Петар Ацев" бр. 27-1/9, Скопје. Од друштвото истапува Наки Костов од Скопје, а пристапува Николовски Илија. Се брише досегашниот управител Николовска Александра а се запишува Николовски Илија-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1462/2001. (18512)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1938/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 020259117-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Трговското друштво за промет и услуги ТРЕНД СТАР Трендафилка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "12-та Ударна бригада" бр. 35.

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво за транспорт, промет и услуги ТРЕНД СТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "12-та Ударна бригада" бр. 35.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1938/2001. (18513)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1233/2001 од 15.06.2001 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало АСТРУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Беровска" бр. 4/1-14.

Се врши промена на основачот и на фирмата на друштвото. Од друштвото истапуваат основачите Игор Поповски и Сашо Поповски од Скопје. Кон друштвото пристапува Друштвото за трговија и услуги БС ТРЕЈД ДОО Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1233/2001. (18514)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 155/2001 од 20.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02023409?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на Друштвото за производство, промет и услуги ПРИМА СТЕЛА Васил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 79.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Друштво за производство, промет и услуги ПРИМА СТЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 79. Од 26.01.2001 година од друштвото истапува Васил Зарев од Скопје, а пристапува Роса Зарева.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 155/2001. (18515)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2012/00 од 6.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02024063?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и управител на Друштвото за трговија САНТЕК ФОРМОСА Лиу ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Христо Смирненски" бр. 11.

Нова фирма: Друштво за трговија САНТЕК ФОРМОСА Лиу ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Христо Смирненски" бр. 11. Истапуваат основачите Јен Ву-Хсјунг и Јуан Минг-Шинг. Се брише Јуан Минг-Шинг, се запишува Мирјана Андонова управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2012/00. (18516)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1654/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02033541?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Акционерското друштво за финансии, консалтинг, медиуми, трговија и производство ХОЛДИНГ БС Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 6.

Се врши промена на лице овластено за застапување. Се брише Олга Камшикоска-Претседател на Управен одбор, се запишува Љупчо Сладиновски-Претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1654/2001. (18517)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1863/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 0203597?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за угостителство, производство и трговија МУМЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Дрварска" бр. 17, Скопје.

Се брише Муамер Царо-управител со неограничени овластувања, се запишува Медија Царо-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1863/2001. (18518)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 67/2001 од 13.04.2001 година, во регистарска влошка бр. 02028207?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија, услуги и посредување БОГА-ТРЕЈД Душанка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 21-7/6, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа: се брише Богатиновска Душанка, управител без ограничување, се запишува Веселинова Кристина-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 67/2001. (18519)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1956/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02039327?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и запишување на прокура на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕТКОМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Драган и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "8" бр. 12, Визбегово, Скопје.

Се брише досегашниот управител Драган Младеновски - управител со неограничени овластувања, а се запишува Бранко Младеновски-управител со неограничени овластувања. Се запишува Драган Младеновски-прокурисот со неограничени овластувања и на неопределено време. Прокурисот е овластен да склучува договори и да врши правни работи во врска со работењето на Друштвото во внатрешно и надворешно-трговско работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1956/2001. (18520)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1903/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006910?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за застапување, услуги и трговија НЕУРОМЕДИКА Емил Угриновски и други ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 3/1-4.

Се брише Нина Пијадева-Мирковска-управител без ограничување.

Се запишува Ангела Куновска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1903/2001. (18521)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение П.Рег.Зг. бр. 64/1999 од 04.06. 1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на предлагачот Автомото друштво ЈАНЕ САНДАНСКИ Скопје, и се одобрува упис во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации на Автомото друштво ЈАНЕ САНДАНСКИ Скопје со седиште на ул. "Лисец" бр. 120 во Скопје.

Дејноста на Автомото друштво ЈАНЕ САНДАНСКИ Скопје е да ги собира автомобилистите, моторциклистите и др. граѓани во членство на друштвото, да ги застапува интересите на членовите како корисници на услуги во автомобилизмот, осигурувањето и туризмот, самостојно и во соработка со АМСМ, да ја шири сообраќајно техничката култура, развивање на активност за унапредување на обуката на сите категории возачи на моторни возила, да го развива автомобилот и кампинг туризмот, да организира и правна помош и заштита на своите членови, меѓусебна солидарност на сите учесници во сообраќајот, соработка со др. органи и организации, сродни по дејност и вршење-давање автомеханичарски и автосервисни услуги на членството како и формирање на фондови за финансирање на активностите на друштвото во заедничка дејност со др. автомобилно друштва и сојузи на Македонија.

Со денот на запишувањето во регистарот Автомото друштво ЈАНЕ САНДАНСКИ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.Рег.Зг.бр. 64/1999. (21596)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1821/2001 од 4.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02024562?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште, содружник, пренос на удел и промена на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги МАКОМА-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8/3-7.

Истапува основачот Зоран Аврамов од Скопје, а пристапува Сашко Живковски од Скопје. Се разрешува управителот Зоран Аврамов, а за управител и лице овластено за застапување во НТП се именува Сашко Живковски. Новиот назив и седиште на фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и услуги МАКОМА-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8/3-7.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1821/2001. (18522)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1748/01 од 3.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02006562?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и основач на Друштвото за трговија производство и услуги експорт-импорт ПРОФИН ДООЕЛ ДТЦ Маврово локал бр. 1, Скопје.

Нова фирма: Друштво за трговија производство и услуги експорт-импорт ПРОФИН ДООЕЛ ДТЦ Маврово локал бр. 1, Скопје. Пристапува основачот Зоран Поповски, а истапува Шуки Агим.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1748/01. (18523)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 246/01 од 9.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 1-2229-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Јавното претпријатие за комунални дејности "КОМУНАЛЕЦ" Гостивар ц.о. ул. "Светозар Попоски" 59.

Се брише Лазаревски Добривоје, се запишува Селам Селими.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 246/01. (18524)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Илија Мирчески од Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 38-А, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2281/2001 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги АЛКО-ТРЕЈД Панта ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-267308 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, од последната објава.

Од ликвидаторот. (21527)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 973848/96 издаден од УВР - Скопје на име Целадин Махир, ул. "Шуто Оризари" бр. 116, Скопје. (21546)

Пасош бр. 1515253/01 издаден од УВР-Скопје на име Атеме Бекировска, с. Батинци, Скопје. (21550)

Пасош бр. 400260/94 на име Костиќ Јовица, ул. "Балтеле" бр. 23.

Пасош бр.1350004 на име Филипоска Николина, с. М. Анови, Гостивар. (21562)

Пасош бр. 162686 на име Филипоска Милева, с. М. Анови, Гостивар. (21563)

Пасош бр. 811818 на име Колева Трајанка, ул. "Белградска" бр. 8, Гевгелија. (21574)

Пасош бр. 12107 на име Киро Димитров, с.Колешино, Струмица. (21575)

Пасош бр. 1276581 на име Трајков Ѓорѓи, ул. "Д.Влахов", Струмица. (21576)

Пасош бр. 147012 на име Борис Бошкоски, с.Непроштено, Тетово. (21586)

Пасош бр. 461217 на име Рустан Сефери, с.Беловиште, Гостивар. (21590)

Пасош бр. 1143455 на име Селими Илир, ул. "18 Ноември" 66, Гостивар. (21591)

Пасош бр. 1019486 на име Абдиев Серхан, с.Иловица бр. 179, Струмица. (21601)

Пасош бр. 121087 на име Димитров Киро, с.Колешино бр. 73, Струмица. (21602)

Пасош бр. 1291902 на име Кадри Бурим, ул. "М.Ацев" бр. 58, Скопје. (21604)

Пасош бр. 1374815 на име Ангеловиќ Радмила, с.Табановце, Куманово. (21605)

Пасош бр. 1406252 на име Ангеловиќ Саша, с.Табановце, Куманово. (21606)

Пасош бр.104779 на име Богдановска Убавка, с.Лешок, Тетово. (21621)

Пасош бр. 1530059 на име Богдановски Светислав, с. Лешок, Тетово. (21622)

Пасош бр. 590673/95 издаден од УВР - Гостивар на име Бурим Ука, с. Форино, Гостивар. (21607)

Пасош бр. 090690/94 издаден од УВР - Гостивар на име Реџеп Исмаили, с. Форино, Гостивар. (21608)

Пасош бр. 1352696/00 издаден од УВР - Скопје на име Дамјановски Дејан, ул. "П. Ацев" бр. 27/2-11, Скопје. (21632)

Пасош бр. 922411 на име Каба Беким, с.Велешта, Струга. (21643)

Пасош бр. 1251373 на име Сеј Баским, с.Велешта, Струга. (21645)

Пасош бр. 1288791 на име Златко Шемкоски, ул. "Ј. Јорданоски" бр. 210, Прилеп. (21654)

Пасош бр. 1015971/97 издаден од УВР-Гостивар на име Милошеска Даниела, ул. "М.Угринова" бр. 86, Гостивар. (21657)

Пасош бр. 0929267 на име Трендафилов Трендафил, с.Секирник бр.74, Струмица. (21671)

Пасош бр. 0650952 на име Милановиќ Ленче, ул. "Ј. Јосифовски" бр. 195, Ресен. (21672)

Пасош бр.892114 на име Љатиџи Ханифе, Желез. станица ул.9 бр. 4, Куманово. (21674)

Пасош бр. 1274467 издаден од УВР-Скопје на име Лабан Марко, ул. "29 Ноември" бр. 1, Скопје. (21687)

Пасош бр.768317 на име Каба Ваит, с.Велешта, Струга. (21699)

Пасош бр.1248497 на име Невзат Асани, Тетово. (21715)

Пасош бр.962745 на име Ибраими Ајсер, с.Врапчиште, Гостивар. (21716)

Пасош бр.962725 на име Ибраими Семи, с.Врапчиште, Гостивар. (21717)

Пасош бр.199126 на име Хајдули Цеват, ул. "П.Поповски" бр. 2, Гостивар. (21718)

Пасош бр. 853261/96 издаден од УВР - Куманово на име Зекири Нуредин, с. Ваксинце, Куманово. (21732)

Пасош бр.671962 на име Исмајлоска Сабајет, ул. "Балиндол" бр. 61, Гостивар. (21752)

Пасош бр.1103499 на име Исмајлоски Сабри, ул. "Балиндолска" бр. 61, Гостивар. (21756)

Пасош бр. 0937388 на име Ајрулаи Нешат, с. Камењане, Тетово. (19058)

Чекови од тековна сметка бр. 4780387 од бр. 3987348 до 3987353 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристеска Маре, Скопје. (21547)

Чекови од тековна сметка бр. 5873328 од бр. 4666013 до 4666021 и 4666009 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазарова Ленка, Скопје. (21629)

Чек од тековна сметка бр. 9165784 со бр. 1499118 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Александрова Жифка, Скопје. (21634)

Чекови од тековна сметка бр. 8965562 со бр. 4167045, 4167046 и 4167047 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кочманова Валентина, Скопје. (21660)

Чекови од тековна сметка бр. 08525720 од бр. 0017000354000 до бр. 0017000354008 издадени од Комерцијална банка на име Спасова Виолета, Скопје. (21677)

Чекови од тековна сметка бр. 01925854 со бр. 0090002212388, 0090004000834 и 0090004000835 издадени од Комерцијална банка на име Стојчевска Деанка, Скопје. (21682)

Чекови од тековна сметка бр. 1348018 од бр. 5850967 до 5850970 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсова Славка, Скопје. (21685)

Чекови од тековна сметка бр. 1200-34 од бр. 3421329, 3421330 и 342131 издадени од КИБ-Куманово на име Лидија Шкуртовска, Куманово. (21693)

Чек од тековна сметка бр. 1895144 бр. 0190000129579 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Велков Ѓорѓија, Скопје. (21736)

Чекови од тековна сметка бр. 11599871 од бр. 0040002938755 до бр. 0040002938764 издадени од Комерцијална банка на име Станоевска Валентина, Скопје. (21757)

Работна книшка на име Милошевски Душан, Скопје. (21545)

Работна книшка на име Милановски Видослав, Куманово. (21557)

Работна книшка на име Димитриевска Лида, Крива Паланка. (21558)

Работна книшка на име Бечвинова Гордана, с. Могила, Битола. (21577)

Работна книшка на име Добри Пелтевски, Битола. (21578)

Работна книшка на име Ненад Икономовски, Скопје. (21589)

Работна книшка на име Али Асани, Гостивар. 21592

Работна книшка на име Кајаи Џеват, Гостивар. 21593

Работна книшка на име Петрушевска Билјана, Скопје. (21603)

Работна книшка на име Јовановски Горан, Скопје. (21630)

Работна книшка на име Љупче Милевски, Скопје. (21633)

Работна книшка на име Николчо Костовски, Скопје. (21637)

Работна книшка на име Кирчо Димитраовски, Делчево. (21640)

Работна книшка на име Ислами Ајрули, Куманово. (21642)

Работна книшка на име Цома Лутви, Струга. 21644

Работна книшка на име Томов Стојан, Радовиш. (21646)

Работна книшка на име Ферихана Усеинова, Прилеп. (21652)

Работна книшка на име Тасев Владимир, Скопје. (21661)

Работна книшка на име Мусиќ Бајредин, Скопје. (21678)

Работна книшка на име Гавриловски Дејан, Скопје. (21679)

Работна книшка на име Павлески Златко, Скопје. (21684)

Работна книшка на име Јашар Нурџијан, Скопје. (21673)

Работна книшка на име Мехмети Ќазим, с. Арачиново, Скопје. (21681)

Работна книшка на име Зекири Џавит Бесник, Куманово. (21696)

Работна книшка на име Нуроски Есат, Струга. (21698)

Работна книшка на име Ракипи Атиде, Прилеп. (21706)

Работна книшка на име Ракипи Фуат, Прилеп. (21707)

Работна книшка на име Михајлоски Војче, Тетово. (21710)

Работна книшка на име Стојаноски Винко, Тетово. (21714)

Работна книшка на име Савет Емро, Гостивар. (21720)

Работна книшка на име Абаз Азир, Скопје. (21733)

Работна книшка на име Василевски Воислав, Скопје. (21733)

Воена книшка на име Штерјовски Љупчо, Скопје. (21551)

Воена книшка на име Петровски Круне, с. Зибовце, Куманово. (21556)

Воена книшка на име Александар Тодоровски, Велес. (21571)

Воена книшка на име Игов Киро, Велес. (21573)

Воена книшка на име Дурловски Љупчо, Скопје. (21620)

Воена книшка на име Јордановски Благоја, Скопје. (21635)

Воена книшка на име Гаши Силвестер, Скопје. (21636)

Воена книшка на име Масларов Тодорче, Велес. (21659)

Воена книшка на име Светислав Ѓорѓиевски, Скопје. (21676)

Воена книшка на име Крстевски Орце, Велес. (21701)

Воена книшка на име Петрески Тони, Велес. (21703)

Воена книшка на име Димовски Славко, Велес. (21721)

Воена книшка на име Николов Роберт, Велес. 21722

Воена книшка на име Наумов Милан, Велес. (21723)

Воена книшка на име Панов Љубе, Велес. (21724)

Воена книшка на име Милошевски Ацо, Велес. (21725)

Воена книшка на име Фразовски Амет, Велес. 21726

Воена книшка на име Авдовиќ Исо, Велес. (21727)

Свидетелство на име Симуноски Тихомир, Гостивар. (21471)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гим "Ј. Б. Тито" Скопје на име Стефановски Марин, Скопје. (21534)

Свидетелства и диплома на име Виолета Каранфилова, Кочани. (21555)

Свидетелство на име Ласте Младеновски, Крива Паланка. (21559)

Свидетелство за 7 одделение на име Алија Абазоски, Струга. (21561)

Свидетелство за 3 одделение на име Таргитај Абдулах Рамадан, с.Мелница, Велес. (21568)

Свидетелство за 2 одделение на име Таргитај Абдула Рамадан, с.Мелница, Велес. (21569)

Свидетелство за 5 одделение на име Таргитај Абдула Рамадан, с.Мелница, Велес. (21570)

Свидетелство на име Нусри Рамадани, Тетово. 21588

Свидетелство за 6 одделение од О.У."Јане Сандански" на име Исмаили Шадије, Скопје. (21616)

Свидетелство издадено од гим."Орце Николов" на име Гоце Филиповски, Скопје. (21623)

Свидетелство на име Мијалкова Трајка, Куманово. (21641)

Свидетелство за 8 одделение на име Трпчев Ѓорѓи, Штип. (21648)

Свидетелство на име Елези Семир, Гостивар. 21655

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ТУЦ "Цветан Димов" Скопје на име Идризи Абедин, Скопје. (21669)

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ТУЦ "Цветан Димов" Скопје на име Идризи Љулијета, Скопје. (21670)

Свидетелство на име Манасиев Марјанчо, Кочани. (21689)

Свидетелство на име Скендерска Блага, Берово. (21690)

Свидетелство на име Арсим Џемзиџи, Куманово. (21691)

Свидетелство на име Алсан Садики, Куманово. 21694

Свидетелство на име Томислав Стефановски, Куманово. (21695)

Свидетелство на име Мамуди Медаит, Струга. 21700

Свидетелство на име Божиноска Јасмина, Прилеп. (21705)

Свидетелство за 1 година на име Фитин Беадини, Тетово. (21709)

Свидетелство за 8 одделение на име Ариф Мустафи, Тетово. (21711)

Свидетелства за 1, 3 и 4 година издадени од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Славчо Јангеловски, Скопје. (21728)

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Ѓ.Пулески" на име Тренчевски Игор, Скопје. (21749)

Индекс на име Јованов Дејан, Штип. (21647)

Диплома на име Трајчевска Весна, Скопје. (21650)

Диплома на име Нешкоска Добрица, Прилеп. 21651

Диплома на име Степаноска Анета, Прилеп. 21653

Индекс на име Антоуска Анкица, Тетово. (21587)

Индекс издаден од Педагошки факултет на име Момчилов Александар, Винаца. (21612)

Индекс издаден од Архитектонски факултет на име Котларовски Игор, Скопје. (21614)

Диплома на име Васе Грујоска, Прилеп. (21583)

Диплома на име Гелев Орце, Велес. (21594)

Ученичка книшка издадена од ОУ "Ѓорѓија Пулевски" Скопје на име Игор Трајчевски, Скопје. (21686)

Индекс бр. 799 издаден од Педагошки Факултет - Скопје на име Арменд Цана, Скопје. (21692)

Диплома на име Исајловска Слободанка, Тетово. (21712)

Диплома на име Танески Светозар, Гостивар. (21719)

Диплома издадена од ДУСО "Орце Николов" на име Игор Мирчевски, Скопје. (21746)

Диплома издадена од Работнички универзитет на име Јован Ѓеорѓиев, Радовиш. (21747)

Здравствена книшка на име Стојанов Камче, Штип. (21649)

Здравствена книшка на име Лазов Трајче, Велес. (21702)

Уверение за завршен курс по англиски јазик издадено од Р. У. "Кочо Рацин" Скопје на име Љубица Џабирева, Скопје. (21738)

Уверение за фризерска дејност на име Јовановска Наташа, Тетово. (21713)

Даночка картичка бр. 4004973109375 на име МЗ.Каласлари, Велес.

Даночна картичка бр. 4030991187090 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Интеграл трейд ДООЕЛ, Скопје. (21729)

(21638)

Избирачка легитимација издадена од Министерство за правда - Скопје на име Слободан Новачки, ул. "Рузвелтова" бр. 62-2/11, Скопје. (21735)

Уверение на име Селими Абдураим, с.Скудриње, Гостивар. (21566)

Престанок со вршење на занаетчиска дејност на име Автлимарски сервис Фера Муса, Скопје. (21627)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/366 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Масло за јадење рафинирано од сончоглед, во ПВЦ амбалажа, пак. 1/1 литар60.000 литри,

3. Бараниот производ по квалитет во целост да одговара на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на маслата за јадење и маста од растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на нив сродни производи. Се бара гаранција за квалитетот на производот од најмалку една година. Испораката на маслото за јадење е тримесечна по дадена диспозиција франко магацин Скопје.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Набавката на бараниот производ е неделива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена во денари со пресметан ДДВ, ДДВ да е посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производот,

- цена на испораката.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста,

- техничко-технолошки можности за производство - испораката на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје на ден 27.09.2001 година со почеток во 11,00 часот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ:

- квалитет техничко-технолошки можности за производство и испорака 50%,
- цена 40%,
- начин и услови на плаќање 5%,
- рок на испорака 5%.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добие на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/365
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди со јавно отворање за набавка на:

2.1. Конзерва морска риба од 125 гр. (тип "Сардина" со клуч за отворање, обвиткана со масна хартија и ПВЦ фолија или лесно отворлива) 50.000 кгр.

3. Бараниот производ по квалитет во целост да одговара на пропишаните услови од Правилникот за квалитетот на риба, ракови, школки, полжави и нивни производи. Да содржи 70-80% месо од риба во однос на нето тежина на конзервата, коските на рибата да се меки и лесно да се дробат под прсти, да не содржи повеќе од 3% сол, да се наредени во конзервата наизменично, опаш, врат со изедначена големина, со исчистени внатрешни органи, да содржи само рафинирано масло, а во маслото да нема повеќе од 3% вода во однос на нето тежината и истото да е бистро со пропустливост на светлината од 65%. Се бара гаранција за квалитетот на рибата од најмалку 2(две) години од денот на испораката. Испораката на производот е франко Скопје, 15 дена од денот на потпишувањето на договорот.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Можност за поделба на набавката по количина.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена во денари без царина со пресметан ДДВ и ДДВ да е посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производот,
- рок на испорака,
- гаранција за квалитет.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за - испорака на бараниот производ.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје на ден 27.09.2001 година со почеток во 12,00 часот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудувачите се должни со донесувањето на понудата да достават и по 10(десет) примероци во соба бр. 710.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ:

- цена 50%,
- квалитет техничко-технолошки можности за испорака 40%,
- начин и услови на плаќање 5%,
- рок на испорака 5%.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добие на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 33/2001**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач:

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката:

Изградба на хангар за хеликоптер (Предмер за изведување на градежно, градежно-занаемски и инсталатерски работи може да се подигне од Пријавницата на МВР).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно изведувачот.
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата).
3. Начин на плаќање.
4. Рок на изведба.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|-----------|
| - цена | 60 поени, |
| - начин на плаќање | 20 поени, |
| - рок на изведба | 20 поени. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 26.09.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Со понудата понудувачите да достават примерок од предметот на набавката.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 142-124.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ПОВИК БР. 02-3008/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
2. Предмет на набавка се очни помагала, слушни помагала и помагала за овозможување на гласен говор кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, според индикации утврдени во Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000).

3. Спецификацијата на проценетите количини по видови на помагалата што се предмет на набавката дадени се во тендерската документација.

Видот на материјалите од кои се изработуваат помагалата утврден е со Правилникот.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност за изработка, односно набавка на помагалата што се предмет на набавка.

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на помагалата што се предмет на набавката ќе се врши според потребите на осигурените лица, а врз основа на потврда за потреба од помагала која ја заверува подрачната служба на Фондот каде што осигуреното лице е пријавено во здравственото осигурување.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот;
- спецификација со вид и количина на помагалата што се нудат;
- производител и потекло;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник;
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:
 - список (референца) на испораки во претходниот период;
 - опис на технички постројки на понудувачот (работни простории и уреди за изработка на помагалата);
 - број и квалификациона структура на стручни лица задолжени за изработка, односно набавка на помагалата што се нудат.

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста.

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклузивен или овластен дистрибутер од производителот со чии производи учествува.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за помагалата што ги нудат да обезбедат:

- рок на употреба во согласност со Правилникот,
- сертификат за продажба,
- сертификат за квалитет.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 21.09.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Комисијата ќе ја цени придружната документација како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-3008/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 21.09.2001 годината.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 21.09.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Музејот на современата уметност Скопје, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач: Музеј на современата уметност Скопје, ул. "Самоилова" бб, П. фах: 482, Скопје.

1.2. Понудувачи: Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице регистрирано за дејноста која е поврзана со предметот на набавката.

1.3. Предмет на набавката е реконструкција на изложбена сала во состав на Музејот, а неопходната

тендерска документација со која располага набавувачот може да се подигне во Музејот, секој работен ден од 10-12 часот, во времетраење на јавниот повик, со неповратен надоместок во негов износ од 3.000,00 денари, на жиро-сметка 40100-603-768, ДБ 4030974160812 Народна банка Скопје.

Предметот на набавката е неделив.

1.4. Повикот е јавен при што набавката ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

2.2. Име, адреса и седиштето на понудувачот.

2.3. Детален опис на понудата.

2.4. Поединечна цена на набавените производи за осветлување, за вградување на истите и за градежните работи кои влегуваат во предметот на набавката и вкупна цена со посебно искажан ДДВ, царински и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот), изразена во денари.

Цената да биде искажана посебно за основниот вид на осветлување и посебно за секој дел од дополнителната опрема што се нуди кон основниот вид.

Понудувачот таксативно да ги наведе потрошните материјали и оние за кои не се однесува гаранцијата, и за истите да се наведе цената со пресметан ДДВ, царинските и други давачки.

2.5. Рок за извршување (искажан во календарски денови, сметан од денот на склучување на договорот, односно од уплатата на авансот) со пенали ако не се изведе работата во рок.

2.6. Начин и рок за плаќање (авансно, при што согласно член 59, став 3 од Законот за јавни набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено).

2.7. Времетраење на гарантниот период (за изведените работи и за вградената опрема посебно).

2.8. Податоци за постгарантниот период (сервис, интервенции, резервни делови).

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно не се искажани на бараниот конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат евалуирани (оценети).

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Како придружна документација кон понудата понудувачите, во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки, се должни да достават:

3.2. Извод од судска регистрација на дејноста (влошката 3 од дејноста да биде заокружена).

3.3. Документ за бонитет, издаден од носителот на платниот промет, односно Централниот регистар, во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98).

3.4. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот (оригинал или заверена фото-копија).

3.5. Доказ дека не е под стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај-потврда од надлежен Основен суд) не постара од шест месеци сметано од денот на издавањето.

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци) не постаро од шест месеци сметано од денот на издавањето.

3.7. Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Документите со кои понудувачот согласно член 23, став 1 од Законот за јавни набавки ја докажува тех-

ничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација".

3.8. Список на извршени работи од овој вид во последните 3 години.

3.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме, стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација монтажа и одржување (дипломи, сертификати).

3.10. Горенаведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице на понудувачот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена на чинење	35 поени;
- рок на реализација	5 поени;
- начин, рок и услови на плаќање	10 поени;
- квалитет	35 поени;
- времетраење на гарантен период	15 поени.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик по забрзана постапка започнува од објавувањето во јавните гласила.

6.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.09.2001 година во 12 часот, во просториите на Музејот на современата уметност - Скопје (ул. "Самоилова" б.б. Скопје) приземје-кино сала.

6.3. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите треба да се достават најдоцна до 25.09.2001 година до 12 часот во Музејот на современата уметност-Скопје, и истите треба да бидат доставувани на начин пропишан во член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

7.2. Понудите, согласно член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, треба да се достават во еден оригинален примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

7.3. Понудите кои не се поднесени во утврдениот рок и оние кои не се изработени во согласност со условите и позициите на повикот, како и оние кои ја немаат целокупната документација, утврдена во повикот, нема да бидат разгледувани.

7.4. Понудувачите, согласно член 52 од Законот за јавни набавки своите понуди ги доставуваат преку пошта и истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите, на адреса: Музеј на современата уметност-Скопје, ул. "Самоилова" б.б. П. Фах 482, Скопје, или да се предадат во архивата на Музејот (најдоцна до 14.00 часот секој работен ден), или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

7.5. Понудите ги разгледува Комисијата за јавни набавки при Музејот на современата уметност-Скопје, во присуство на овластен претставник од Министерството за финансии на Р. Македонија и стручен консултант, повикан од страна на набавувачот, согласно член 10, став 3 и 5 од Законот за јавни набавки кои се без право на глас, и оваа комисија за извршениот избор ги известува понудувачите.

7.6. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на тел. 117-734, или на тел. 117-735.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на повторениот отворениот повик бр. 01-126/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е опрема за 400 kV далекувод "Дуброво-Штип" и тоа:

- Заштитно јаже OPGW со соодветна овесна опрема и со карактеристики дадени во техничката спецификација,

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица,

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки,

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на набавката да го додели на еден или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Обемот на набавката е како што следи:

- Заштитно јаже OPGW 42.793,00 m.

2.2. Дополнителни технички карактеристики за бараната опрема заинтересираните понудувачи можат да добијат доколку ја подигнат техничката документација која ги содржи тие податоци.

2.3. Техничката документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Електростопанство на Македонија, нова зграда, кат први, соба 111, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден.

2.4. При подигање на техничката документација понудувачот е должен да достави доказ за уплата на 2.000 МКД: жиро сметка 40100-601-5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-126/2001; ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка - Скопје.

2.5. Контакт телефони: за технички дел: 149-050, за комерцијален дел: 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на опремата.

3.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката не е дозволена делумна понуда.

3.3. Понудата треба да содржи: единечна и вкупна цена, како и вкупна вредност на понудата, на паритет ЦИП Штип.

3.4. Сите цени и вредности да бидат фиксни и искажани во ДЕМ или во друга конвертибилна валута при што, понудувачот задолжително треба да го даде и соодносот на соодветната валута со ДЕМ во моментот на понудувањето.

Истиот сооднос ќе биде третиран и задржан при одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката.

3.5. Понудата треба да ги содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот за испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите и пропратната документација (освен техничката) задолжително да бидат преведени на македонски или англиски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки (од професионално репрезентативно тело на индустријата, занаетчиството, трговијата, земјоделството или на професионално здружение на земјата каде се наоѓа седиштето на понудувачот, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (за домашни понудувачи).

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понуда (паритет ЦИП Штип) согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.4.1. референтна листа за досегашни извршени испораки од ваков вид,

4.4.2. сертификат за квалитет на опремата.

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ (за домашни понудувачи).

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 5.1. цена на чинење | 40 бода, |
| 5.2. квалитет | 30 бода, |
| 5.3. начин и услови на плаќање | 20 бода, |
| 5.4. рок за испорака | 10 бода. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 26.09.2001 година во 12 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец август 2001 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6123
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	5935
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	5142
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	6566

11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	7745
14	Вадење на други руди и камен	8262
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	8546
16	Производство на тутунски производи	7109
17	Производство на текстилни ткаенини	4613
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3733
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1988
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	3577
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7299
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	6484
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	10080
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	7582
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4809
26	Производство на производи од други неметални минерали	8442
27	Производство на основни метали	8049
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5283
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	5881
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	6969
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	5890
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4586
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11202
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	4727
35	Производство на други сообраќајни средства	7422
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	3471
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10306
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7153
45	Градежништво	5243
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	7261
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9866
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5030
55	Хотели и ресторани	5581
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	5875
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	7263

63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	12017
64	Поштенски активности и телекомуникации	11586
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	12949
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	15707
67	Помошни активности во финансиското посредување	18944
70	Активности во врска со недвижен имот	10644
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4993
72	Компјутерски и сродни активности	6365
73	Истражување и развој	8476
74	Други деловни активности	8185
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	6870
80	Образование	6313
85	Здравство и социјална работа	6519
90	Отстранување на отпадоци и губре, санитарни и слични активности	6921
91	Дејност на организации врз база на зачленување	9827
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6633
93	Други услужни дејности	7058
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1308. Одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија.....	4419
1309. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода и гас СО ₂ на ДООЕЛ "ЛИБХЕР", с. Карамани, Битола.....	4419
1310. Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина-минерална вода на експлоатационото поле кај с. Волково, Скопје.....	4419
1311. Одлука за давање концесија за користење и експлоатација на минералната сировина варовник на лежиштето "Долна Краста" Велешта, Струга на ТДГИУ "КОНДРИ ИНЖЕНЕРИНГ" Урим Кондри ДООЕЛ Велешта-Струга.....	4420
1312. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-покривни шкрилци на ТД "Веран"-Скопје, на локалноста кај с. Фариш, Кавадарци.....	4420
1313. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода на Друштвото за трговија на големо и мало "МИКИ ПЕТРОЛ", ДООЕЛ, увоз-извоз, Свети Николе.....	4420

1314. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермери на "Мермерен Комбинат"-Прилеп, на локалноста "Ридон", Прилеп.....	4421
1315. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-минерална вода на Друштвото за производство, трговија, услуги, инженеринг и проектирање "ГРКОВ УНИОН", Даниел ДООЕЛ од Кавадарци на локалитетот "Вирот-Црквата" кај с. Моклиште-Кавадарци.....	4421
1316. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина-мермери на "Мермерен Комбинат"-Прилеп, на локалноста "Крстец", Прилеп.....	4421
1317. Одлука за давање согласност на одлуките за усвојување на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија во 2000 година.....	4422
1318. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за здравство.....	4422
1319. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	4422
1320. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа.....	4422
1321. Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа.....	4422
1322. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка-Скопје.....	4423
1323. Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот АД-Скопје.....	4423
1324. Правилник за начинот и постапката за акредитирање на издавач на сертификати како и обликот и формата на знакот за акредитиран издавач.....	4423
1325. Правилник за содржината на правилата на издавачот на сертификати.....	4424
1326. Правилник за начинот и постапката за регистрација на издавач на сертификати..	4425
1327. Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат средствата за електронско потпишување и проверка на електронскиот потпис.....	4426
1328. Правилник за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции.....	4427

Општи акти на фондовите и заводите

26. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	4427
27. Правилник за изменување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	4427

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.